

Службен гласник

на општина Валандово

Број 5

30 март 2018 година, петок



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на општина Валандово:

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1. Решение за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово | 2 | Валандово | 4 |
| 2. Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово | 2 | 10. Решение за објавување на Решението за именување на претседател, секретар и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово..... | 4 |
| 3. Решение за објавување на Одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово..... | 2 | 11. Решение за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за реализираната Програма за работа на Ј.О.У. Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2017 година | 4 |
| 4. Одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на „ФК „Победа“ Валандово | 3 | 12. Заклучок за давање согласност на Извештајот за реализираната Програма за работа на Ј.О.У. Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2017 година | 5 |
| 5. Решение за објавување на Одлуката за одобрување на средства на КУД „Младост“ с.Јосифово за учество на Меѓународен фолклорен фестивал во Измир Република Турција..... | 3 | 13. Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година | 5 |
| 6. Одлука за одобрување на средства на КУД „Младост“ с.Јосифово за учество на Меѓународен фолклорен фестивал во Измир Република Турција..... | 3 | 14. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година | 5 |
| 7. Решение за објавување на Одлуката за одобрување средства за уредување на помошен објект-трpezарија во Црква „Св.вмч.Димитриј“ с.Собри | 3 | 15. Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2017 год.. | 5 |
| 8. Одлука за одобрување средства за уредување на помошен објект-трpezарија во Црква „Св.вмч.Димитриј“ с.Собри | 3 | 16. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2017 година | 6 |
| 9. Решение за објавување на Решението за именување на претседател, секретар и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата- | | | |

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година.

Бр.09-408/9 Градоначалник
30.03.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за угостителска дејност (“Службен весник на РМ” бр.62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на осмата редовна седница одржана на ден 29.03.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Валандово, за време на велигденските празници (06, 07 и 08 Април.2018 година), **ГО ПРОДОЛЖУВА** работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово, за два часа.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-44/5 Совет на Општина Валандово
29.03.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово,

Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година.

Бр.09-408/6 Градоначалник
30.03.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 200.000,00 денари, на ФК „Победа“ Валандово за реализација на програмски активности за натпреварување во втората фудбалска лига-Исток во сезоната 2017/18 година .

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски клубови на сметка на Фудбалски клуб „Победа“ Валандово број 200001634535837 депонент Стопанска банка.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-44/6 Совет на Општина Валандово
29.03.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства на КУД „МЛАДОСТ“ с.Јосифово за учество на Меѓународен фолклорен фестивал во Измир Република Турција

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства на КУД „МЛАДОСТ“ с.Јосифово за учество на Меѓународен фолклорен фестивал во Измир Република Турција, што Советот на Општина Валандово ја донесе на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година.

Бр.09-408/7 Градоначалник
30.03.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства на КУД „МЛАДОСТ“ с.Јосифово за учество на Меѓународен фолклорен фестивал во Измир Република Турција

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 50.000,00 денари, на КУД „МЛАДОСТ“ с.Јосифово, Валандово како финансиска поддршка за учество на Меѓународен детски фолклорен фестивал „Фоча Фолк“, кој ќе се одржи од 20 до 24 април 2018 година во Измир-Фоча, Република Турција.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463190 Останати трансфери до невладини организации, на сметка на КУД „МЛАДОСТ“ с.Јосифово број 200000004651336 депонент Стопанска банка.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај

со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-44/7 Совет на Општина Валандово
29.03.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување средства за уредување на помошен објект-трpezарија во Црква „Св.вмч.Димитриј“ с.Собри во 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства за уредување на помошен објект-трpezарија во Црква „Св.вмч.Димитриј“ с.Собри во 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на седмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година.

Бр.09-408/8 Градоначалник
30.03.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства за уредување на помошен објект-трpezарија во Црква „Св.вмч.Димитриј“ с.Собри

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 30.000,00 денари на Црква „Св.вмч.Димитриј“ с.Собри, за уредување на помошен објект-трpezарија .

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 464990 Други трансфери на сметка

на Црква „Св.вмч. Димитриј“ с.Костурино број 370041200287144 депонент Еуростандард банка, со дознака-донација за Црква Св.вмч. Димитриј“ с.Собри, Валандово.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-44/8 Совет на Општина Валандово
29.03.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за именување на претседател, секретар и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Решението за именување на претседател, секретар и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на седмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година.

Бр.09-408/9 Градоначалник
30.03.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 372 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“ бр.169/15, 226/15, 55/16 И 11/18), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) член 21 став 1 точка 42 и член 50 став 2 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово, по предлог на Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата бр.0302-32/4 од 21.03.2018 година, на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување на претседател, секретар и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово

1. За претседател, секретар и за членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово **СЕ ИМЕНУВААТ:**

за претседател

Кире Тасев – Командир по сообраќај при ПС од ОН Валандово

за секретар

Драган Калковалиев – инструктор за обука на возачи

за членови:

- Игор Јорданов – инструктор за обука на возачи

- Ратко Лазаревиќ – сообраќаен инженер

- Петре Павлов – командир на ТППЕ Валандово

- Илија Матеев – градежен инженер, вработен во ЕЛС Валандово

- Митко Тенекеџиев – сопственик на приватна автотакси компанија

2. Членовите на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата- Валандово од точка 1 на ова Решение се именуваат за време од четири години, со право на повторно именување за уште ден мандат.

3. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-44/9 Совет на Општина Валандово
29.03.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за реализираната Програма за работа на Ј.О.У. Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2017 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Извештајот за реализираната Програма за работа на Ј.О.У. Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2017 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година.

Бр.09-408/2 Градоначалник
30.03.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Извештајот за реализираната годишна програма за работа на Ј.О.У Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2017 година

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Извештајот за реализираната годишна програма за работа на Ј.О.У Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2017 година, усвоен со Одлука на Управниот одбор на Ј.О.У Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово бр. 02-23/2 од 19.03.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-44/2 Совет на Општина Валандово
29.03.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година.

Бр.09-408/3 Градоначалник
30.03.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член Врз основа на член 45 став 3 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РМ“

бр.63 /2007, 187/13, 43/14 и 125/15), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на југоисточниот плански регион во 2017 година.

Советот дава поддршка на проектите кои се реализирани преку Југоисточниот плански регион во 2017 година и се искажани во Годишниот извештај, во рамките на кои и реализираниот проект во Општина Валандово.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-44/3 Совет на Општина Валандово
29.03.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на југоисточниот плански регион за 2017 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на југоисточниот плански регион за 2017 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година.

Бр.09-408/4 Градоначалник
30.03.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член Врз основа на член 26-а од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РМ“

бр.63 /2007, 187/13, 43/14 и 125/15), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на осмата редовна седница, одржана на ден 29.03.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на југоисточниот плански регион за 2017 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на југоисточниот плански регион за 2017 година.

Советот на Општина Валандово дава поддршка на спроведените активности и реализираните задачи на Центарот за развој на југоисточниот плански регион, искажани во Годишниот извештај за работењето на Центарот во 2017 година, бидејќи цени дека истите се во функција на реализирањето на утврдените развојни приоритети на планскиот регион.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-44/4 Совет на Општина Валандово
29.03.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков
